

Врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика\* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2021 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок

1. Се одобрува барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр.12-1833/1 од 4 октомври 2021 година за промена на категорија на приклучок на Јавното претпријатие ВОДОВОД Куманово ВОДОВОД Куманово П.П. Куманово со ЕДБ 4017991103923 и тоа:
  - место на потрошувачка бр.0000000138357,
  - адреса на мерно место: ул. Фетка Наскова бр.22, Куманово,
  - постоечка категорија на приклучок: LV 1.2,
  - нова категорија на приклучок: LV 2,
  - напонско ниво на мерење: низок напон и
  - локација на мерење: низок напон.
2. Се задолжува Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја ажурира листата од член 93 став (3) точка 5) од Законот за енергетика\* за промена на категорија на приклучок од LV 1.2 во LV 2 на потрошувачот Јавно претпријатие ВОДОВОД Куманово ВОДОВОД Куманово П.П. Куманово и посебно да ја наведе причината за промена на категоријата на приклучокот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

## Образложение

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика\*, достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Барање за одобрување на промена на категорија на приклучок бр. 12-1833/1 4 октомври 2021 година.

Барањето се однесува на промена на категорија на приклучок од LV 1.2 во LV 2 на потрошувачот Јавното претпријатие ВОДОВОД Куманово ВОДОВОД Куманово П.П. Куманово, место на потрошувачка бр. 0000000138357 и адреса на мерно место ул. Фетка Наскова бр.22, Куманово.

Барањето е поднесено како резултат на контрола на мерното место од страна на Електродистрибуција ДООЕЛ, при што е констатирано дека истото е приклучено на извод на кој се приклучени и други корисници. Со оглед на тоа дека во постоечката евиденција на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје ова мерно место има категорија на приклучок LV 1.2, потребно е да се направи корекција на категоријата на приклучок во LV 2. Во прилог на барањето Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје достави ГИС скица и фотографии од мерното место.

Имајќи го во предвид горенаведеното, како и член 4 став (2) точка 5) од Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија на потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (“Службен весник на Република Македонија” бр. 95/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/20) согласно кој, во категоријата LV 2 припаѓаат сите нисконапонски приклучоци што не се

опфатен со категориите LV 1.1 и LV 1.2, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

Бр. 12-1833/2  
14 октомври 2021 година  
Скопје

Претседател на  
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија

Марко Бислимоски